

AUDI Q7 V12 TDI



Прв пат забележан како концепт на Салонот во Детроит во јануари, Q7 V12 TDI од "Audi" влегува во серија. Монструозниот Q7 ќе им биде достапен на купувачите во втората половина на 2008 година. Со 500 коњски сили и "масен" вртежен момент од 1.000 Nm расположливи од 1.750 вртежи, новиот V12 TDI е најмоќниот мотор, кој се нуди во гамата на Q7 и воедно е најмоќниот дизел кој ќе биде понуден во еден сериски автомобил. Забрзувањето до 100 км/ч не би требало да трае повеќе од 5,5 секунди, додека максималната брзина е електронски ограничена на 250 км/ч.

И покрај исклучителните перформанси, во просек потрошувачката е сведена на неверојатни ниски 11,9 литри на 100 километри, а моторот уште сега ги задоволува нормите Euro 5 за емисија на издувни гасови, кои стапуваат на сила во 2010 година.

SUZUKI KIZASHI

Јапонскиот производител се подготвува за претстојниот есенски салон на автомобили, кој годинава се одржува во Франкфурт. Освен со најголемиот новитет, малиот градски автомобил Suzuki Splash, пристигнува и Kizashi. Станува збор



за прототипот наречен Suzuki Kizashi, кој претставува значителен отскок од сите досегашни дела. Со единствен дизајн на атрактивен супер спортски автомобил, Kizashi планира со голем интерес во јавноста да привлече и дополнително внимание кај медиумите, и оваа компанија, главно, специјализирана за производство на мали автомобили да ја прикаже во сосема друго светло.



ФЛЕШ ВЕСТИ

"DACIA" СО ЗГОЛЕМЕНА ПРОДАЖБА ОД 8 ОТСТО

"Dacia" пријави продажба од 111.834 возила во првите шест месеци од 2007 година, или 8 отсто повеќе од истиот период минатата година. Во Романија, "Dacia" продаде 51.312 возила и ја консолидираше својата водечка позиција на тамошниот пазар, со бројка од 39.165 продадени седани Logan во првиот семестар и вкупно 8.476 од караванската верзија MCV Logan. Со почнувањето на продажбата на романскиот пазар на крајот на јануари, Logan VAN се искачи на лидерската позиција во својата категорија, со продажба од 3.671 возило до 1 јули 2007 година. Вкупната продажба на Logan, продадени во Романија од првото претставување на 9 септември 2004 година, достигна бројка од повеќе од 250.000 возила (вклучувајќи ги сите каро-сериски изведби).

РУСКИ МИЛИЈАРДЕР КУПУВА АКЦИИ ВО "GM"

Сопственикот на рускиот производител на автомобили "ГАЗ", милијардерот Олег Дерипаска, купил 5 проценти од акциите во "General Motors". Дерипаска е вториот најбогат човек во Русија. Неговото богатство се проценува на 16,8 милијарди долари, а последната зделка го чинела нешто повеќе од 900 милиони долари.

Дерипаска нема намера да го зголеми уделот во сопственичката структура на "GM" и останува на сегашните 5 проценти. Во мај годинава компанијата на Дерипаска инвестирала 1,54 милијарди долари во австрискиот гигант "Magna".

TOYOTA COROLLA V6 280 KS



"Toyota" на домашниот пазар го вжешти својот компакт Blade, кај нас познат како Auris, со 3,5 литарски V6, кој остварува максимални 280 коњски сили и вртежен момент од 345 Nm. Се очекува оваа жешка верзија наскоро да пристигне и на останатите пазари, воедно и во Европа. За да ви покажеме колкава моќност е во Volkswagen Golf R32 треба да се каже дека има само 250 коњски сили. Новиот модел доаѓа со шестстепен мануелен менувач, а како опција се нуди и шестстепен автоматик, со можност за менување на брзините преку рачки зад воланот. За сопирање се задолжени вентилирачки дискови со пречник од 16 инчи и помоќни сопирачки клешти. Автомобилот стои на 17-инчни бандажи и гуми 225, но нема прецизни податоци за модификација на суспензијата.